

ИЗЛОЖБА

Триесетипетта самостојна изложба на реномираниот македонски уметник.

Стефан Хаџи-Николов завршил Педагошка академија група Ликовно воспитување во 1975 година во Скопје. Член е на ДЛУМ од 1984 година.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Македонскиот ликовен уметник Стефан Хаџи-Николов ги презентираше своите најнови дела во центарот за култура "Марко Цепенков" во Прилеп. Тоа беше 35. по ред самостојна изложба на реномираниот македонски сликар, на која беа изложени дваесеттина дела од најновиот творечки период на авторот. Станува збор за слики со фигуративна тематика, како и со апстрактни композиции, дела работени последнава година. Ова е прво претставување на Хаџи-Николов во Прилеп, а досега уште од 1982 година самостојно изложувал освен во македонската метропола, и во Штип, Охрид, Струмица, Гевгелија, Кавадарци. Хаџи-

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ СЛИКАР СТЕФАН ХАЏИ-НИКОЛОВ ВО ПРИЛЕП



НОВИ СЛИКИ СО

ФИГУРАТИВНА ТЕМАТИКА И АПСТРАКТНИ КОМПОЗИЦИИ



Николов може слободно да се пофали и со самостојни изложби надвор од Македонија - Нови Сад, Љубљана, Солун, Софија, Лондон, Албена, Варна, Париз, Анкара, Истанбул...

Учествувал на повеќе од 100 групни изложби во земјата и надвор од неа.

Учесник е на повеќе меѓународни ликовни колони. Од 2002 до 2006 година учествувал на Саемот на уметност "Импесија" во Пловдив-Бугарија како единствен претставник од Република Македонија. Добитник е на повеќе награди - откупна награда "Климент Охридски", специјална награда за сликарство на Авторската агенција на Македонија, награда на галеријата "Лабин", награда "Вангел Коџоман" и награда од љубителите на ликовната уметност,



специјална награда на Бугарската национална асоцијација "Феномени" - статуетка "Златен феномен", награда "Константин Мазев", признание од Општина Кисела Вода по повод 50-годишнина од постоењето на Општината и награда на меѓународната ликовна колонија во Залаегерзег од Унгарија.